

Јавна установа
Institucioni publik
ДЕТСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР КАРПОШ
QENDRA KULTURORE PËR FËMIJË KARPOSH
Скопје, Република Северна Македонија
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut



Број/numër 08-21

Дата/data 15.01.2026

**ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ЈУ.ДЕТСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР – КАРПОШ**

СКОПЈЕ, 2026

ВОВЕД

ЈУ. Детски културен центар - Карпош е реномирана градска институција, со традиција повеќе од седум децении.

Детскиот културен центар – Карпош спроведува креативни, модерни и интерактивни програми, секции и работилници кои ги следат социјалните појави и трендови, во согласност со интересите на децата и младите. За време на своето постоење, Детскиот културен центар – Карпош зачува сè што е добро и го надополнува со современи методи на работа, следејќи ги потребите и желбите на корисниците.

Насочен кон истражување и откривање на потенцијалот и талентите на децата и младите во сите области на културата, Детскиот културен центар – Карпош се стреми да комуницира директно со децата и младите преку своите активности и секции, насочувајќи ги кон стекнување потреба од уметничко искуство, знаење и забава.

Детски културен центар – Карпош користи едукација, вмрежување, децентрализација на активности како клучни инструменти, создава знаење и производи на уметничка активност, пренесува знаење од други средини во средината во која работи и е отворен за нови решенија и нови културни и уметнички области. Детски културен центар - Карпош е референт на институција во областа на меѓународната културна соработка во областа на детската уметност и култура и е организатор и реализатор на повеќе детски меѓународни манифестации за деца и млади во земјата.

Детски културен центар – Карпош ги насочува своите активности пред се кон основната целна група, децата и младите, како директни потенцијални корисници, потоа кон нивните родители и другите учесници во развојот на културните потреби, стручни соработници од областа на културата и образованието за деца и млади.

Директор

д-р Билјана Јалчевска-Серафимовска



ЛИЧНА КАРТА НА ДЕТСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР – КАРПОШ

Локација



Основни информации

Адреса: бул. Илинден број 53, 1000 Скопје

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ

- Центарот се состои од два ката и сутерен во вкупна површина на зградата од 540м²
- Дворот е со површина од околу 490 м² и е хортикултурно уреден.
- **Вкупен број на простории во центарот: 11**

Канцеларии: 5

1. Сали за изведбени активности 2
2. Експериментална лабораторија 1
3. Просторија за музички активности 2
4. Просторија за ликовни активности 1

МИСИЈА

Позиционирање во општеството на културни и воспитно – образовни активности за деца и млади, преку иновации и следење на современи трендови во културата и личниот развој кај децата и младите.

ВИЗИЈА

Зајакнување на позицијата на врвот на пирамидалната структура во системот на институции кои се занимаваат со култура за деца и млади, што систематски ќе даде кон кретен придонес кон развојот на креативноста и ќе постави стандарди во развојот на креативна, иновативна и холистичка личност кај деца и млади.

МОТО

Квалитетното минато слободно време на децата е темел за нашата
подобра иднина!..
БИДИ ДЕЛ ОД НАС!

ПРИНЦИПИ

Во извршувањето на дејноста која е од јавен интерес, се почитуваат следниве принципи:

- ✓ сигурност во давањето на услугите,
- ✓ континуитет и квалитетна услугата,
- ✓ транспарентност, достапност и заштита на корисниците,

Повеќе од 70 години детското творештво било и во иднина ќе биде синоним на работата на ЈУ. Детски културен центар - Карпош. Досегашната девиза беше и останува да се биде постојано присутен и актуелен центар на децата и младите во градот Скопје и пошироко. Нашиот магичен прозорец кон иднината е проширена дејност и надградба на досегашната работа и различни активности со сите атрибути на младоста која има еруптивен карактер. Детскиот културен центар - Карпош ги интегрира децата од предучилишна до 17 годишна возраст во активностите на Центарот, а преку него ги интегрира во општествениот живот на градот и државата, односно овозможува дидактички прилагодена интеграција на децата во културно-општествениот живот. Индивидуалниот развој на децата е насочен кон остварување долгорочна општествена стабилност и сигурност, преку креативни, педагошки, забавни и креативни активности.

Основата на Центарот ја сочинува масовното членство на децата во него и разновидните содржини кои тој ги нуди и обезбедува со постојана подготвеност за развој, следејќи ги потребите и интересите на децата. Со ова се наложува неопходноста од создавање препознатлива и трајна физиономија на Центарот на сите нивоа од општествениот живот со тежиште тој да прерасне во функционална заедница на децата и спрега помеѓу нив и етаблираното општество. Со тоа се овозможува едноставен и брз пристап на децата до сите интересни сфери за нив, но обратно, се отвара можност за активна партиципација на сите општествени структури во Центарот.

Од своја страна Центарот ги усвојува и ги развива современите едукативно-педагошки содржини и форми преку постојан контакт со исти или слични организации во земјата и надвор од неа и преку следењето на постоечките трендови во интересните области. Вака Центарот добива димензија на долгорочен културно-општествен едукатор за децата.

Центарот ги дефинира вредностите во општеството преку размена на искуства со организации од сличен карактер, економски субјекти и дидактички ги аплицира во својата секојдневна работа.

Поконкретните задачи се од типот на проширување на активностите на Центарот во насока на Европските стандарди со осмислено вреднување и изведување.

За активностите на Центарот во смисла на негово презентирање во градот, земјата и странство ќе се исползува секој настан на општинско, градско и државно ниво каде што има можност за негова афирмација и популаризација. Со сублимирање на сите квалитетни активности од училиштата во градот, Центарот има функција на призма преку која се врши своевиден пресек на степенот на културно-општествениот развој на децата во училиштата.

Исто така, од сериозно значење е постојаното систематско и професионално присуство на Детскиот културен центар - Карпош во сите медиуми како во вид на презентација на Центарот, така и со сопствени активности, а од уште поголемо значење за него е осмислувањето и спроведување стратегија за привлекување донатори, спонзори, волонтери и поддржувачи на Детскиот културен центар - Карпош.

Главните цели на ДКЦ-Карпош се:

- ❖ ДКЦ Карпош со сите свои проекти и манифестации го промовира македонското културно наследство и воопшто културата, со цел збогатување на културната програма за Скопје - Европска престолнина на културата 2028.

Севкупните активности на Детскиот културен центар - Карпош се изразуваат преку следните секции и работилници:

СЕКЦИИ	РАБОТИЛНИЦИ
ФОЛКЛОРНА	ФИЛОЗОФСКА РАБОТИЛНИЦА
БАЛЕТСКА	ЕТНО КРЕАТИВНО КАТЧЕ
ЛИКОВНА	РАЗВИВАМЕ И ГРАДИМЕ МЛАДИ ТАЛЕНТИ
ИЗУЧУВАЊЕ НА КЛАСИЧНА ГИТАРА	
ИЗУЧУВАЊЕ ТАПАН, ГАЈДА...	
ИЗУЧУВАЊЕ КЛАРИНЕТ	
МУЛТИМЕДИЈАЛНО ТВОРЕШТВО	
ПИНГ - ПОНГ	
СЦЕНСКИ ДВИЖЕЊА	
ШАХ	
ПРИРОДНИ НАУКИ	
ДРАМСКА СЕКЦИЈА	

Покрај редовно одржување на секциите, Детскиот културен центар – Карпош реализира и внатрешни и надворешни манифестации:

ВНАТРЕШНИ МАНИФЕСТАЦИИ ОРГАНИЗИРАНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ОД ДКЦ- КАРПОШ	
Играм и пеам за мојата мајка	Движи се за здравје – спортувај за здравје
Го градам мојот град	Бамбини квиз
Цртање на асфалт	Летна радост во Карпош
Ученичка квизотека	Турнир во шах
Годишен завршен -Јавен час (Сите секции)	Турнир во пин гпонг
Гостувања со фолклорна секција	Крос трка
Детски подкаст	Предногодишен концерт - ЈАВЕН ЧАС (сите секции)

Исто така, Детскиот културен центар—Карпош реализира и годишна програма која е финансиски поддржана од Град Скопје која е составен дел од оваа Годишна програма за работа на институцијата, чии активности се насловени како надворешни активности.

Во продолжение следат разработени внатрешни и надворешни програмски активности кои Центарот ги реализира низ целата година.

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Балетска секција
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Балетска секција-изучување на балетски движења
Конкретни цели на активнoста	✓ Децата да изучуваат балетски движења; ✓ да постигнат резултат во формирање на телото преку балетски движења; ✓ да развијат координација во простор , ✓ музикалност, дисциплина; ✓ да се социјализираат;
Очекувани резултати од активнoста	Децата изучуваат балетски движења; постигнуваат резултат во формирање на телото преку балетски движења; Развиваат координација во простор, музикалност и дисциплина; се социјализираат преку богата годишна програма.
Времетраење и место на реализација на активнoста	Активнoста трае во текот на 2026 и се реализира во просториите на ДКЦ Карпош секој понеделник и среда
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Детски подкаст
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Увидувајќи дека на децата им е потребен поразличен пристап за едукација и социјализирање се осмисли прокет кој е наменет за деца чија возраст е школска.Многу едукативни разработени теми полесно може да се пренесат преку дигитален пат, поточно видео формат – детски подкаст со цел децата да имаат полесен пристап и учењето да и биде забавно.

Конкретни цели на активността	✓ Да развијат комуникациска вештина и да се социјализираат. ✓ Да ги искажат својте ставови и размислувања на сопствен начин. ✓ Да се запознаат со форматот(подкаст) во кој ќе гостуваат. ✓ Да се претстават на пошироката јавност, посебно на децата. ✓ Да се едуцира младата популација преку различни теми обработени во самата емисија.
Очекувани резултати од активността	✓ Развиена комуникациска вештина и се социјализираат низ целиот проект. ✓ Искажани ставови и размислувања без препреки. ✓ Запознаени од блиску што е форматот – подкаст. ✓ Претставени во пошироката јавност. ✓ Едуцирани од темите обработени во проектот.
Времетраење и место на реализација на активността	Активноста трае од месец Јануари 2026 до месец Декември 2026 година. Се реализира во просториите на ДКЦ - Карпош и на терен.
Реализатор	Ј.У.Детски културен центар - Карпош

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активността	Ликовно студио
Име и адреса на носителот на активността:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активността	Ликовното воспитание и образование ја култивира личноста на детето и ги развива неговите творечки способности. Преку ликовното изразување се пренесуваат знаења и естетски вредности, се развиваат способности преку кои детето ја развива и

	ослободува својата личност. Часовите по цртање и сликање се наменети за деца и млади кои покажуваат талент за ликовното изразување. На заинтересираните ќе им се овозможи спонтано и низ игра да пробаат разни ликовни техники. Особено внимание ќе се посвети на изборот на материјали, експериментирањето со материјалите како и истражувачките активности при ликовното творештво.
Конкретни цели на активноста	Основната цел е да се поттикне креативноста и талентот кај децата и младите ✓ Да стекне трајни и употребливи знаења и вештини за ликовното изразување ✓ Да го запознаат светот околу себе, ✓ Да ги забележуваат деталите ✓ Да го развиваат критичкото мислење ✓ Да го развие креативното мислење преку креативна работа, игра, забава, фантазија ✓ Да научи комбинирање на повеќе видови материјали и ликовни техники ✓ Да научи повеќе за цртање и сликање, дизајн, керамика, вајарство и креативно да го минува слободното време
Очекувани резултати од активноста	✓ Стекнати трајни и употребливи знаења и вештини за ликовното изразување ✓ Запознати со светот околу себе, ✓ Забележуваат деталите ✓ Развиено критичкото мислење ✓ Развиено креативното мислење преку креативна работа, игра, забава, фантазија ✓ Научено комбинирање на повеќе видови материјали и ликовни техники ✓ Научено повеќе за цртање и сликање, дизајн, керамика, вајарство и креативно го минуваат слободното време
Времетраење и место на реализација на активноста	Ликовното студио трае од февруари до декември 2026 во просториите на ДКЦ – Карпош и тоа во понеделник и четврток (блок часови) од 18:00 до 20:30 час.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активността	Драмска секција
Име и адреса на носителот на активността:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активността	Драмското студио на Детскиот културен центар - „Карпош“ им обезбедува на децата простор за креативна игра во која им е дозволено да прават грешки и да експериментираат. Преку драмски претстави, сценско движење и импровизации, ја стимулираме имагинацијата, практикуваме критичко размислување и развиваме емпатија и толеранција. Во драмското студио работиме на тоа децата да го задржат она што е најважно, а тоа е искреноста. Ќе се занимаваме со драма за деца, ќе читаме многу и ќе разговараме на различни теми. Ќе работиме на разбивање на стравот од јавен настап со помош на драмски игри и вежби во групи и индивидуално. Ќе ги поставиме темелите на актерскиот израз, сценскиот говор, сценското движење и заедно ќе совладуваме разни театарски улоги. Ќе зборуваме за емоциите и ќе ги анализираме искуствата, ќе креираме и ќе промислуваме. Ќе гледаме филмови и театарски претстави и ќе ги анализираме содржините.
Конкретни цели на активността	✓ Да ги изразат и развиваат своите чувства, способности и ставови, ✓ Да развиваат говорни и експресивни способности и вештини, ✓ Да развиваат имагинација и да ја поттикнуваат креативноста, ✓ Да стекнат сигурност и самодоверба, ✓ Да ги разбираат меѓучовечките односи и однесувања, ✓ Да развиваат толеранција кон различностите ✓ Да научат да соработуваат со другите, да се почитуваат себе си и другите.
Очекувани резултати од активността	✓ Ги изразуваат и развиваат своите чувства, способности и ставови ✓ Развиени говорни и експресивни способности и вештини ✓ Развиена имагинација и поттикнувата креативноста, сигурност и самодоверба ✓ Ги разбираат меѓучовечките односи и однесувања

	✓ Развиена толеранција кон различностите
Времетраење и место на реализација на активноста	Активноста трае од во текот на 2026 и се реализира во просториите на ДКЦ Карпош секој вторник и четврток
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Сценски движења
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	На оваа секција учесниците ќе работат на поврзување и емотивно активирање на сопственото тело и изведување движења за зголемување на опсегот на движење и флуидност. Преку бавни удобни чекори и свесно движење ќе се одржува координација на телото. На оваа секција, која е тесно поврзана со драмската секција може да предложите сопствени начини на движење, отвореност, следење и слушање на сопственото тело.
Конкретни цели на активноста	✓ Да се внесеме и да ја ослободиме емоцијата и енергијата во нас ✓ Да ги ослободиме умот и телото преку балансирање, движење и танц
Очекувани резултати од активноста	✓ Ослободиме емоцијата и енергијата во нас ✓ Ослободување на умот и телото преку балансирање, движење и танц
Времетраење и место на реализација на активноста	Активноста трае од во текот на 2026 и се реализира во просториите на ДКЦ Карпош во вторник и четврток
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Работилници за природни науки
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Работилниците за природни науки ја поттикнуваат детската љубопитност за експериментирање. Несекојдневните демонстрации на хемиски реакции кои ќе ги изведуваат заедно со едукаторот, а потоа и самите ќе експериментираат, ќе остават голем впечаток кај децата и младите кои навлегуваат во светот на експериментирањето. Предвидено е да направат сопствени вулкани, да научат за процесот на топење, да направат слоновска паста, да дуваат балони со хемиска реакција. Несекојдневно доживување кое долго ќе се памети.
Конкретни цели на активноста	✓ Да ја поттикнуваат детската љубопитност за експериментирање ✓ Да изведуваат хемиски реакции ✓ Да навлезат во светот во експериментирањето ✓ Да стекне трајни и употребливи знаења и вештини за природните науки
Очекувани резултати од активноста	✓ Поттикнуваат детска љубопитност за експериментирање ✓ Иведени бројни хемиски реакции ✓ Навлезени во светот на експериментирањето ✓ Стекнати трајни и употребливи знаења и вештини за природните науки
Времетраење и место на реализација на активноста	Среда со почеток од 17.30 – 18.30 часот во просториите на ДКЦ – Карпош со можност за проширување на термините согласно интересот на децата.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Музичка секција - изучување на класична гитара
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Часовите по класична гитара се изведуваат индивидуално, во зависност од тоа колку детето - член има познавање од свирење на овој инструмент. Се воведуваат во светот на музиката преку различни техники, учење на солфеж и теорија, ритам, кратки мелодии (од детски песни, класични композиции и популарни песни) прилагодени според возраста. Почетниците се запознаваат со музичката теорија, солфеж и гитарата како инструмент, додека децата кои веќе имаат познавање од музичката теорија, изучуваат кратки дела од познати светски композитори. Членовите на оваа секција учествуваат на многу манифестации и концерти кои ги организира ДКЦ Карпош како и посетуваат и натпревари по гитара. Во изучувањето на класична гитара членуваат деца од 5 до 14 годишна возраст.
Конкретни цели на активнoста	✓ Да се воведат во светот на музиката преку развивање на музикалност ✓ Да се запознаат и да ги совладаат техниките на класична гитара ✓ Да се постигне позитивен резултат и децата да научат да свират на класична гитара, ✓ Да стекнат самодоверба ✓ Да се подготват за изведба на дела пред публика ✓ Да ја совлада тремата пред настап и публика ✓ Да прикажат сè што сработиле во изминатиот период. ✓ Да се мотивираат за концерти преку кои ќе можат да прикажат однос на сцена и ✓ Да земаат учество на натпревари.
Очекувани резултати од активнoста	✓ Се воведени во светот на музиката и имаат развиена музикалност ✓ Се запознати и ги имаат совладано техниките на класична гитара ✓ Постигнат е позитивен резултат и знаат да свират класична гитара, ✓ Стекнат висок степен на самодоверба ✓ Подготвени се за изведба на дела пред

	публика ✓ Совладана трема пред настап и публика ✓ Прикажуваат сè што сработиле во изминатиот период. ✓ Мотивирани се за концерти и го прикажуваат односот на сцена и ✓ Земаат учество на натпревари
Времетраење и место на реализација на активностa	Активноста се одвива преку индивидуални часови во однапред договорени термини (од понеделник до петок) во ЈУ „Детски културен центар Карпош“- Скопје со времетраење од 40 мин
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активностa	Бамбини (квиз)
Име и адреса на носителот на активностa:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активностa	Креативно учење преку игра за предучилишно образование. Активноста е предвидена со можност за избор за одржување во самите градинки, но и во просториите на Центарот. Активностите се осмислени низ игровит начин децата да бидат мотивирани да научат да размислуваат во повеќе области (когнитивни вештини), но и моторички да се снајдат низ предвидените препреки (физички развој). Вклучување на критичко размислување, планирање и фокусирање на вниманието Опфатени се градинките од општините на град Скопје.
Конкретни цели на активностa	Активностите од квиз “Бамбини,, се посветени на: ✓ Когнитивен развој ✓ Социјални вештини ✓ Емоционална регулација ✓ Здравје и моторички развој

	✓ Јазичен развој
Очекувани резултати од активноста	✓ Подобрени вештини за решавање на проблеми и креативност. ✓ Тимска работа, соработка и комуникација. Изразување емоции и разбирање на истите (тимски дух). ✓ Физички развој и стекнување нови вештини ✓ Развивање на говорните и јазичните вештини
Времетраење и место на реализација на активноста	Почеток месец март Активностите ќе се одржуваат со договор: Во просториите на градинките Во просториите на ДКЦ – „Карпош“
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Ученичка Квизотека
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Училишни натпревари кои се одржуваат во просториите на Центарот. Во еден натпревар учествуваат 4 училишта, кои низ еден формален и три циклуси на елиминација се натпреваруваат за првото место. Учество земаат училишта од град Скопје и се натпреваруваат на тематика поврзани со образовниот систем и културни вредности(популарна култура)
Конкретни цели на активноста	✓ Учество на голем број Општински Основни Училишта; ✓ Задржување на популарен начин на неформална образовна евалуација; ✓ Културно-Образовен развој и ученикот во истиот ✓ Високо ниво на училишна компетивност
Очекувани резултати од активноста	✓ Развој на вештини; ✓ Подобрување на учењето и знаењето; ✓ Тимска соработка;

	✓ Развивање на социјалните вештини; ✓ Конкуренцијата води кон компетентност; ✓ Поттикнување на креативно размислување;
Времетраење и место на реализација на активноста	Ученичка Квизотека започнува во месец ноември, Додека финалниот натпревар во втората половина на месец мај почеток на месец јуни. Натпреварите се одржуваат во просториите на „Детски културен центар - Карпош“
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“ - Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Филозофска Работилница
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Интерактивна работилница низ која децата се стимулираат да резонираат, емпатираат со ликови кои ќе бидат опишани низ видео запис, како и текстуален приказ. Низ комуникација ќе се обработи поделба на литературата(вовед, конфликт, врв) со која како метод се запознаени во училиште.
Конкретни цели на активноста	✓ Потенцирање на важноста од етички доктрини и нивната нужност во детскиот развој кон еманципација на детската свест, ✓ мотивирање за социјализација надвор од опсегот на традиционалните наставни методи на учење
Очекувани резултати од активноста	✓ Зајакнување на сопствениот капацитет за решавање на логички проблеми, зајакнување на сопствената самодоверба за решителност во земање учество ✓ Самокорегирање на нивните навики на размислување ✓ Чувство и дејствување преку одржливо етичко истражување. ✓ Јазичен развој, збогатување на речникот
Времетраење и место на	Почеток: месец април Активностите ќе се одржуваат во договор со

реализација на активноста	училиштата: Во просториите на училиштето Во просториите на Детски културен центар – „Карпош“
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“ - Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	„Го градам мојот град“
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	„Го градам мојот град“ е настан од креативно едукативен карактер на која учествуваат децата од предучилишните установи и која се организира по повод 13 Ноември, денот на ослободувањето на градот Скопје. На предходна покана од страна на Центарот на овој настан се пријавуваат предучилишните установи, односно ги пријавуваат децата кои ќе учествуваат на овој креативен настан. кој се одржува точно на денот 13 Ноември, празникот на градот Скопје. Во ДКЦ Карпош децата имаат можност да градат прекрасни објекти и макети од природните убавини и градби на Скопје. Преку овој креативен настан, преку нивните макети и модели кои ги изработуваат можеме да ја видиме нивната креативност, но исто така можеме да видиме како најмалите го гледаат и го доживуваат својот град. Објектите што ги осмислуваат и ги „градат“ се по нивен избор. Во својата изведба на макетите децата можат да употребуваат „градежен материјал“ по свој избор-коцки, цртежи, боички, картон, природни материјали, лисја, дрвца, камчиња, зрнести продукти како што се леќата, оризот и зрна грав односно со еден збор: сè што нуди природата. На овој настан децата ги изработуваат, реката Вардар, мостови, ДКЦ Карпош, Зоолошката градина, Водно и уште многу други објекти. На оваа манифестација учествуваат деца Од 4 до 6 години.
Конкретни цели на активноста	✓ Да се одбележи празникот 13 Ноември, ослободувањето на градот Скопје ✓ Да ги истакне детските творечки способности, детската креативност и фантазија ✓ Да се запознаат со денот 13 Ноември и неговото

	значење
Очекувани резултати од активната	✓ Се развива креативноста кај најмалите ✓ Запознати се со денот 13 Ноември и неговото значење ✓ Создадени се навики за одбележување на значајни празници од македонската историја. ✓ Го сакаат, ценат и чуваат родниот град
Времетраење и место на реализација на активната	Од 10:00 до 11:00 часот на 13 Ноември во просториите на ДКЦ – Карпош
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активната	„Играм и пеам за мојата мајка“-Честитка за 8 Март
Име и адреса на носителот на активната:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активната	По повод 8 Март - Меѓународен ден на жената, ЈУ Детскиот културен центар - „Карпош“ го организира и реализира музичко - креативниот настан „Играм и пеам за мојата мајка“. По предходна покана до сите предучилишни установи во Скопје со кои соработуваме повеќе од 50 години, за учество на овој настан децата треба да изработат честитки и цртежи поврзани на тема, мајка, жена, сопруга. Изработените дела се на тема „Љубов и насмевка за сите жени“. Творбите се испраќаат во ДКЦ Карпош каде се селектираат и се подготвуваат за големата изложба која ќе се одржи на 8 Март во просториите на ДКЦ Карпош. Како и секоја година како гостинка на покана од Центарот, гостува жена, мајка, сопруга која се бави со специфична професија и која на децата ќе им раскаже како и зошто одлучила да се бави и да ја работи таа професија односно дека нема машка и женска професија. Гостинката им раскажува на децата за своите работни обврски и низ разговор и прашања ќе им образложи дека секоја жена може да биде успешна во било која професија за која ќе се определи. На овој

	начин, со овој креативен настан, низ музика, рецитали и изложбата на креативни дела, честитки и цртежи се одбележува 8 Март, денот на жената. На овој настан учествуваат деца од 4 до 5 години.
Конкретни цели на активноста	✓ Да се одбележи 8 Март – Меѓународен ден на жената ✓ Да се покаже детската креативност и фантазија преку ликовните творби на децата односно преку цртежите ни покажуваат како тие си ги доживуваат своите мајки и која е улогата на мајката во нивниот живот и секако жената воопшто ✓ Да им се покаже на децата дека во работните обврски нема разлика помеѓу жена и маж и дека сите се еднакви ✓ Да се развива другарување и учење на соживот од најрана детска возраст преку мултиетничка застапеност
Очекувани резултати од активноста	✓ Одбележан овој значаен празник за жената ✓ Показана детска креативност преку ликовни творби ✓ Показани работни обврски и знаење дека нема разлика помеѓу машки и женски професии ✓ Развиено другарување и учење на соживот од најрана детска возраст
Времетраење и место на реализација на активноста	Од 10:00 до 11:00 часот на 6 Март, во просториите на ЈУ. Детски културен центар –Карпош
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	„Цртање на асфалт“
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Манифестацијата „Цртање на асфалт“ е посветена на денот на македонските просветители Св. Кирил и Методиј, кои се едни од најзначајните личности во македонската историја. На манифестацијата

	учествуваат деца од сите градинки и околината на Скопје. За оваа манифестација ДКЦ „Карпош“ го обезбедува целиот материјал за цртање - (кредо во боја). Цртежите кој децата ги цртаат се по сопствен избор бидејќи така најдобро ја изразуваат својата креативност и фантазија. На оваа манифестација учествуваат деца од 4 до 6 години.
Конкретни цели на активност	✓ Да се одбележи овој голем празник во сеќавање на ликот и делото на браќа Св. Кирил и Методиј ✓ Да се развива другарување и учење на соживот од најрана детска возраст преку мултиетничка застапеност ✓ Да се создаде навика за одбележување на значајни личности од македонската историја ✓ Да ја изразат својата креативност
Очекувани резултати од активност	✓ Ја откриваат и развиваат ликовната дарба ✓ Се создава навика за одбележување на значајни личности од македонската историја ✓ Ја изразуваат својата креативност и фантазија
Времетраење и место на реализација на активност	Активноста ќе се реализира од 10.00 до 11.00 час. на 22 мај на отворената сцена и во дворот на ДКЦ Карпош
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“ - Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активност	„Летна радост во Карпош“
Име и адреса на носителот на активност:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активност	„Летна радост во Карпош“ е организиран летен престој од ЈУ. Детскиот културен центар Карпош, наменет за деца на возраст од 7 до 11 години. Програмата нуди безбедно, инспиративно и креативно катче каде децата имаат можност да го исполнат своето лето со уметност, музика, спорт и забава, преку организирани активности во топла и пријателска атмосфера. Во текот на денот, децата ќе учествуваат во разновидни активности како: балет, фолклор, гитара,

	пинг понг, шах, цртање, кино-проекции, квиз, филозофска работилница, караоке забава, бонтон-Култура на однесување, ботаника, читање лектира, правење мозаик од природни материјали, везење, етно креативно катче, учење на работа на 3Д принтер, етнологски и етнокорелогски работилници итн, распределени по забавен и динамичен распоред. Програмата е внимателно осмислена за да поттикнува слобода на изразување, двигателен развој, логичко размислување и креативна комуникација меѓу децата.
Конкретни цели на активност	✓ Да обезбеди содржајно, безбедно и квалитетно лето за децата ✓ Да ја поттикне креативноста, двигателната активност и тимскиот дух ✓ Да развие нови вештини преку културно-уметнички и спортски активности ✓ Да создаде пријателства и доживувања кои децата ќе ги паметат со насмевка
Очекувани резултати од активност	✓ Обезбедено содржајно, безбедно и квалитетно лето за децата ✓ Поттикната креативност, двигателната активност и тимскиот дух ✓ Развиени нови вештини преку културно-уметнички и спортски активности ✓ Создадени пријателства и доживувања кои децата ќе ги паметат со насмевка
Времетраење и место на реализација на активност	Од 08:30 до 13:30 часот во јуни во просториите на ДКЦ – Карпош
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активност	Фолклорна секција
Име и адреса на носителот на активност:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активност	Детскиот фолклорен ансамбл постои од самото формирање на ДКЦ – Карпош (Пионерски дом) вкупно 77 години. Програмската определеност

	зависи пред се од програмските афинитети на кореографиите и генерациската можност на членовите на фолклорниот ансамбл. Генералната програмска определеност е негување на изворното и стилизирано македонско народно оро и песна. Од самото формирање, па се до денес, детскиот фолклорен ансамбл на „Карпош“ е вистински амбасадор на својата држава, а пред се на својата култура. Членовите на детскиот ансамбл „Карпош“ настапуваат на сите континенти во светот, од каде се враќаат со бројни признанија и награди. Имаат учество на повеќе реномирани фестивали од светски размери како на пример фестивали во: Венацуела, Бразил, Порто Рико, Торонто – Канада, Германија, Франција, Шпанија, Турција, Италија... Својата вредност како ансамбл ја имаат покажано и на многу гостувања во телевизиски емисии и многу одржани концерти како во државата така и во странство. Својата работа како фолклорен ансамбл ја крунисуваат со звршен годишен концерт кој се изведува на крајот на месец април, каде пред своите родители и другата публика ја претстават програмата која ја работеле изминатиот период. Во својата работа ансамблот анимира околу 150 – 200 деца на возраст од 6 – 17 години. Во однос на костимите (носии) од оваа година почна да се обновува колекцијата на носии која беше дотрајана и тоа ќе биде приоритет во наредните години.
Конкретни цели на активноста	✓ Да се афирмираат одделни специфики на македонското народно творештво ✓ Да се мотивираат за изучување на фолклор и традиција; - Да се запознаат и да се негуваат основните фолклорни чекори и спецификата на македонските ритмови; ✓ Да се едуцира младата популација за вреднување на сопствените културни вредности од областа на фолклорното творештво; ✓ Да биде можност за избор на идна професија
Очекувани резултати од	✓ Афирмирани одделни специфики на

активноста	македонското народно творештво ✓ Мотивирани за изучување на фолклор и традиција; - Запознатисо основните фолклорни чекори и спецификата на македонските ритмови; ✓ Едуцирана младата популација за вреднување на сопствените културни вредности од областа на фолклорното творештво; ✓ Моност за избор на идна професија
Времетраење и место на реализација на активноста	Детскиот фолклорен ансамбл „Карпош“ работи во текот на цела учебна година, во просториите на ДКЦ – Карпош и тоа два пати неделно (вторник и четврток) од 18.30 – 19.30 часот со моност да се прошири и во други денови во зависност од интересот и бројот на членовите.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Музичка секција - изучување на кларинет
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Часовите по кларинет се изведуваат индивидуално, во зависност од тоа колку детето - член има познавање од свирење на овој инструмент. Се воведуваат во светот на музиката преку различни техники, учење на солфеж и теорија, ритам, кратки мелодии (од детски песни, класични композиции и популарни песни) прилагодени според возраста. Почетниците се запознаваат со музичката теорија, солфеж и кларинет како инструмент, додека децата кои веќе имаат познавање од музичката теорија, изучуваат кратки дела од познати светски композитори. Членовите на оваа секција учествуваат

	на многу манифестации и концерти кои ги организира ДКЦ Карпош како и посетуваат и натпревари по гитара. Во изучувањето на инструментот кларинет членуваат деца од 5 до 17 годишна возраст.
Конкретни цели на активноста	✓ Да се воведат во светот на музиката преку развивање на музикалност ✓ да се запознаат и да ги совладаат техниките на инструментот кларинет ✓ да се постигне позитивен резултат и децата да научат да свират на кларинет, ✓ да стекнат самодоверба ✓ да се подготват за изведба на дела пред публика ✓ да ја совлада тремата пред настап и публика ✓ да прикажат сè што сработиле во изминатиот период. ✓ да се мотивираат за концерти преку кои ќе можат да прикажат однос на сцена и ✓ да земаат учество на натпревари.
Очекувани резултати од активноста	✓ Се воведени во светот на музиката и имаат развиена музикалност ✓ Се запознати и ги имаат совладано техниките на кларинет ✓ Постигнат е позитивен резултат и знаат да свират кларинет, ✓ Стекнат висок степен на самодоверба ✓ Подготвени се за изведба на дела пред публика ✓ Совладана трема пред настап и публика ✓ Прикажуваат сè што сработиле во изминатиот период. ✓ Мотивирани се за концерти и го прикажуваат односот на сцена и ✓ Земаат учество на натпревари
Времетраење и место на реализација на активноста	Активноста се одвива преку индивидуални часови во однапред договорени термини (вторник и четврток) во ЈУ „Детски културен центар Карпош“- Скопје со времетраење од 40 мин.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Музичка секција - изучување на традиционални инструменти
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Програмската определеност зависи пред се од програмските афинитети на традиционалните мелодии и генерациска можност на членовите кои изучуваат традиционални инструменти (тапан, гајда, тамбура и кавал). Генерална програмска определеност е негување на изворните инструменти како и на народното оро и песна. Членовите кои изучуваат традиционални инструменти настапуваат на повеќе фолклорни фестивали во државата каде се стекнуваат со бројни признанија и награди. Својата вредност како изведувачи на традиционални инструменти ја имаат покажано на многу гостувања во телевизиски емисии и одржани концерти. Својата работа ја крунисуваат со годишни концертни настани каде пред своите родители и друга публика ја претставуваат програмата која ја работеле изминатиот период.
Конкретни цели на активнoста	✓ Да се афирмираат одделни специфики на македонското народно творештво ✓ Да се мотивираат за изучување на традиционални народни инструменти ✓ Да се запознаат и да негуваат традиционални народни македонски инструменти и специфика на македонска мелодија и ритам ✓ Да се едуцира младата популација за вреднување на македонски народни инструменти од областа на традицијата и култура. ✓ Да биде можност за избор на идна професија
Очекувани резултати од активнoста	✓ Афирмирани одделни специфики на македонско народно творештво ✓ Мотивирани за изучување на традиционални инструменти ✓ Запознати со основни специфики на

	традиционалните нардони инструменти и специфика на македонска мелодија и ритам ✓ Едуцирана млада популација за вреднување на сопствените културни вредности од областа на традицијата ✓ Можност за избор на идна професија
Времетраење и место на реализација на активноста	Изучување на традиционалните инструменти се реализира во текот на цела учебна година, во просториите на ДКЦ- Карпош и тоа еднаш неделно (вторник) со блок часови од 17:30- 19:00 со можност да се прошири и во други денови во зависност од интересот и бројот на членовите.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош” - Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Работилници „Етно креативно катче“
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Работилниците „Етно креативно катче“ се работилници кои се реализираат со сите заинтересирани деца од Град Скопје. Концептот на работилниците е создаден со цел слободното време да биде квалитетно исполнето со продуктивност кај децата со цел поттикнување кон истражувачки, откривачки креативен процес и реализација на целите кои со својата креативност ќе создадат финален производ. На овие работилници на децата најпрво преку презентација им се презентира материјалот за изработка и предмети изработени од истата техника со етно мотиви која бара многу трпени и љубов. Исто така ги запознаваме со дел од нашето културно наследство, традиција и култура.
Конкретни цели на	✓ Да се насочат кон надоградување и оформување на својот талент;

активноста	✓ Да се насочат кон развивање на своите естетски чувства; ✓ Да се запознаат како се негува македонската култура и традиција; ✓ Да се промовираат и афирмираат нивните таленти преку јавни изложби и настапи...
Очекувани резултати од активноста	✓ Успешно го надоградуваат и оформуваат својот талент; ✓ Развиени естетски чувства; ✓ Запознаени како се негува македонската култура и традиција; ✓ Промовирани и афирмирани нивните таленти преку јавни настапи и изложби...
Времетраење и место на реализација на активноста	Активноста трае од месец Февруари 2026 до месец декември 2026 година. Се реализира во просториите на ДКЦ – Карпош Секој вторник со термин од 18:00ч до 19:00ч
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Турнири во пинг-понг
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Спортскиот оддел при Детскиот културен центар „Карпош” ќе продолжи да организира меѓуучилишни турнири во пинг-понг, на кои ќе учествуваат ученици од основните училишта од градот Скопје и околината. Турнирите ќе се играат во машка и во женска категорија, во поединечни игри и мешовито во парови. Натпреварите ќе се бодуваат екипно. Секое училиште ќе учествува со по 5 момчиња и 5 девојчиња. Финалните натпревари ќе се одиграат во месец мај, а на најдобрите ќе им бидат доделени медали, пехари и дипломи.
Конкретни цели на активноста	✓ Да го развијат натпреварувачкиот дух кај децата, ✓ Да се развие пинг-понгарскиот спорт на повисоко ниво ✓ Да се научат на фер плеј игра ✓ Да ги сплотат децата од сите училишта и да се

	стекнат со нови другарства.
Очекувани резултати од активностa	✓ Се разви натпреварувачкиот дух кај децата ✓ Се разви пинг-понгарскиот спорт на повисоко ниво ✓ Се научија на фер плеј игра ✓ Се сплотија децата од сите училишта и се стекнаа со нови другарства.
Времетраење и место на реализација на активностa	Активноста ќе отпочне од месец февруари 2026 до декември 2026 година. Натпреварите ќе се играат еднаш неделно со почеток во 11:00 часот во просториите на ДКЦ – Карпош.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активностa	Крос трка
Име и адреса на носителот на активностa:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активностa	Одделот за спорт и рекреација при Детскиот културен центар „Карпош” и оваа година по петти пат на 7ми април ќе организира крос трка за Меѓународниот ден на здравјето. На оваа спортска манифестација учествуваат деца од пред училишна возраст од градинките од градот Скопје и околината. Трката ќе се одржи на тартан патеката во градскиот парк и учесниците ќе трчаат на 250 метри во мешана категорија, момчиња и девојчиња и штафетно трчање 4x50 метри.
Конкретни цели на активностa	✓ Да го одбележиме Денот на здравјето 7-ми април и да испратиме порака. ✓ Спортувањето и здравиот начин на живот ќе допринесе за здрав и долг живот.
Очекувани резултати од активностa	✓ Одбележан е Денот на здравјето 7-ми април и испратена е порака. ✓ Спортувањето и здравиот начин на живот допринесе за здрав и долг живот.
Времетраење и место на	Манифестацијата Крос трка ќе се одржи на 7-ми април 2026 година, на тартан патеката во градскиот парк,со

реализација на активноста	почеток од 11:00 часот.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Пинг- понг секција
Име и адреса на носителот на активност:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активност	Пинг- понгот е активност од областа на спортот и рекреацијата кој со своите содржини го организира слободното време на децата. Пинг-понгарската секција е погодна да ги ангажира децата во слободна игра без ограничувања и пропозиции. Пинг-понг играта ќе овозможи поголемо време на интеракција меѓу децата. Се организираат пинг-понгарски натпревари кои ги опфаќа учениците од повеќе основни и средни училишта.
Конкретни цели на активност	✓ да ги развие перцептивните вештини кои играат клучна улога во извршувањето на секојдневните задачи како што се фаќање и движење. ✓ да го развие односот помеѓу визуелната перцепција и моторните вештини кои се клучниот сегмент на оваа активност. ✓ да се развие кај децата: сила, брзина, издржливост, координација, рамнотежа, флексибилност, прецизност, натпреварувачки дух и правилен психофизички развој.
Очекувани резултати од активност	✓ Ги развија перцептивните вештини кои играат клучна улога во извршувањето на секојдневните задачи како што се фаќање и движење. ✓ Го развија односот помеѓу визуелната перцепција и моторните вештини кои се клучниот сегмент на оваа активност. ✓ Правилно ги развија моторичките способности (сила,брзина,издржливост,координација,рамнотежа, флексибилност, прецизност) како и натпреварувачки дух и правилен психофизички развој.
Времетраење и место на реализација на	Активноста трае од февруари до декември 2026 година. Часовите се одржуваат од понеделник до четврток од 10:00-

активноста	18:00 часот во просториите на ДКЦ – Карпош.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Шаховска секција
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Шаховската секција е активност од областа на спортот и рекреацијата. Покрај редовните часови се организира и по разни поводи шаховска симултантка и натпревар во решавање на шаховски проблеми. Се организираат меѓуучилишни турнири,а на крајот од годината ќе се организира и првенство во кое ќе бидат опфатени повеќе деца од основните и средни училишта од Скопје.
Конкретни цели на активноста	✓ Да умеат да решаваат проблемски ситуации, ✓ Да се зајакне нивната самодоверба и емоционалната стабилност, одлучност, ✓ Да се јави желба за победа.
Очекувани резултати од активноста	✓ Умеат да решаваат проблемски ситуации, ✓ Зајакната е нивната самодоверба и емоционалната стабилност, одлучност ✓ Имаат желба за победа.
Времетраење и место на реализација на активноста	Активноста трае од во текот на 2026 и се реализира во просториите на ДКЦ Карпош во вторник и четврток од 17:00 часот во просториите на ДКЦ – Карпош.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Турнири во шах 2026
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Спортскиот оддел при Детскиот културен центар „Карпош“ ќе продолжи да организира меѓуучилишни турнири во шах на кои ќе учествуваат ученици од основните училишта од градот Скопје и околината.Турнирите ќе се играат во мешовита категорија. Натпреварите ќе се бодуваат екипно. Секое училиште ќе учествува со по 5 момчиња и 5 девојчиња. Финалните натпревари ќе се одиграат во месец мај, а на најдобрите ќе им бидат доделени медали, пехарии дипломи.
Конкретни цели на активнoста	✓ Да го развијат натпреварувачкиот дух кај децата, ✓ Да се развие шаховскиот спорт на повисоко ниво да се научат на фер плеј игра. ✓ Да ги сплотат децата од сите училишта и да се стекнат со нови другарства.
Очекувани резултати од активнoста	✓ Се разви натпреварувачкиот дух кај децата ✓ Се разви шаховскиот спорт на повисоко ниво. ✓ Се научија на фер плеј игра ✓ Се сплотија децата од сите училишта и се стекнаа со нови другарства.
Времетраење и место на реализација на активнoста	Активнoста ќе отпочне од месец февруари 2026 до декември 2026 година. Натпреварите ќе се играат еднаш неделно со почеток во 11:00 часот во просториите на ДКЦ – Карпош.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Движи се за здравје - Спортувај за здравје 2026
Име и адреса на посетителотна активност:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Во склоп на Европска недела на мобилност што се одржува во втората половина на месец септември, спортскиот оддел при Детскиот културен центар „Карпош“ ќе ја организира манифестацијата под мотото Движи се за здравје – Спортувај за здравје. Манифестацијата е од забавно рекреативен карактер и подразбира вежби за правилен развој на моторичките способности кај децата од предучилишна и училишна возраст. На оваа манифестација покрај полигоните наменети за везбање ќе има и полигони на кои учесниците ќе може да поминуваат со велосипед и тротинет. Од секоја градинка од Скопје и околината ќе учествуваат по пет момчиња и пет девојчиња од најголемата група.
Конкретни цели на активноста	✓ Да се даде придонес во “НЕДЕЛАТА НА МОБИЛНОСТ”. ✓ Да се потсетиме кога вежбањето беше забавно ✓ Да се открие преку игра и забава правилното трчање, скокање, качување и танцување додека сите сме активни заедно.
Очекувани резултати од активноста	✓ Даден е придонес во “НЕДЕЛАТА НА МОБИЛНОСТ”. ✓ Вежбањето е забавен спорт, ✓ Преку игра и забава се открија правилното трчање,скокање,качување и танцување додека сите бевме активни заедно.
Времетраење и место на реализација на активноста	Манифестацијата „Движи се за здравје“ ќе се одржи во втората половина во месец септември 2026 година со почеток од 10:00 ч. до 12:00 ч. на платото пред фонтаната Лотос во градскиот парк во Скопје.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Мултимедијално творештво
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Основната идеја на секцијата за мултимедијално творештво е да им овозможи на децата таленти да учат за музиката, без оптоварување и правила. Нашиот концепт го дизајнираме според желбите и потребите на децата. Затоа сме тука да ги слушнеме, да создаваме, пееме, снимаме со нив и за нив. Пеењето и учењето различни мелодии на нашите часови ќе се изведува со голема радост и ентузијазам. За нас е важно на секое дете да му посветиме целосно внимание, за да го развие својот целосен музички потенцијал. Преку различни техники и преку работилници ќе го усовршуваме детскиот талент и ќе компонираме песна. Најзабавниот дел од нашата програма е снимањето во студио и слушањето на сопствениот глас во радио реклама. Можеби ќе им ја отвориме вратата на децата за успешна музичка кариера или за радио водителство, а ќе имаат убаво сеќавање кое засекогаш ќе биде запаметено
Конкретни цели на активнoста	✓ Да научат снимање кавер на македонски поп хит(естрадно пеење) ✓ Да осознаат како се снима кавер од странски хит ✓ Да им се овозможи снимање на пратечки вокали во песна и снимање на дует (практичен пример) ✓ Да научат како се прави цела песна во студио (компонирање,аранжирање,снимање на инструменти, пеење и миксање) ✓ Да земат учество во креативна работилница за компонирањена детска песна ✓ Да се запознаат со правење на DJРемикс ✓ Да се запознаат со составување текст, дикциско читање и снимање на реклама ✓ Да научат како се синхронизира ОФФ тон,ОФФ тон за анимиран лик, работа со Плагин AUTOTUNE ✓ Да се обидат да направат подкаст за

	YOUTUBE (подготовка на текст на зададена тема, снимање на видео во студио, миксање со музика) и правење видео на Хрома
Очекувани резултати од активноста	✓ Снимаат кавер на македонски попхит (естрадно пеење) ✓ Осознаа како се снима кавер од странски хит ✓ Овозможено снимање на пратечки вокали во песна и снимање на дует (практичен пример) ✓ Научено како се прави цела песна во студио (компонирање, аранжирање, снимање на инструменти, пеење и миксање) ✓ Учествуваат во креативна работилница за композирање на детска песна ✓ Запознати со правење на DJРемикс ✓ Запознати со составување текст, дикциско читање и снимање на реклама ✓ Синхронизираат ОФФтон, ОФФ тон за анимиран лик, работа со Плагин AUTOTUNE ✓ Прават подкаст за YOUTUBE(подготовка на текст на зададена тема, снимање на видео во студио, миксање со музика) и правење видео на Хрома
Времетраење и место на реализација на активноста	Активноста трае во текот на 2026 и се реализира во просториите на ДКЦ Карпош
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Гостувања со фолклорна секција
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар – „Карпош“ Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Детскиот фолклорен ансамбл на Детскиот културен центар –Карпош е вистински амбасадор на својата држава, како таков секоја година, добива покани за гостување на Меѓународни фолклорни фестивали надвор од државата. На тие гостувања каде учествуваат голем број на странски земји, членовите на фолклорната секција се преставуваат пред

	публиката од целиот свет, со избрана програма од игри и ора кои ги работеле во текот на годината. Покрај настапите фолклорците имаат можност да се запознаат и со културно историските знаменитости на земјата домаќин.
Конкретни цели на активностa	✓ Да се афирмира македонското оро и песна; ✓ Да се афирмира македонската традиција и култура; ✓ Да се претстави на широката јавност;
Очекувани резултати од активностa	✓ Афирмирано македонското оро и песна; ✓ Афирмирана македонската традиција и култура; ✓ Претставена на пошироката јавност;
Времетраење и место на реализација на активностa	Во зависност од тоа колку покани за гостување има ДКЦ „Карпош“ во државата.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активностa	Годишен завршен Јавен час
Име и адреса на носителот на активностa:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активностa	По повод успешно завршување на првото полугодие од учебната година, Детскиот културен центар – Карпош организира јавен час на кој членовите од нашите секции ќе и се претстават на публиката. Јавниот час се организира традиционално секоја година , се со цел да се прикаже сработеното и трудот на нашите млади членови во секоја од секциите. Во двочасовната изведба публиката и родителите ќе уживаат во богатиот репертоар на хорот, драмска секција, сценски движења, балет, фолклор, класична гитара, кларинет, ликовна изложба
Конкретни цели на активностa	✓ Да се презентира работата на секциите; ✓ Да се поттикнува учество во секциите; ✓ Да се претстави на пошироката јавност;
Очекувани резултати од активностa	✓ Презентирана работата на секциите; ✓ Поттикнато учество во секциите; ✓ Претставено на пошироката јавност;

Времетраење и место на реализација на активнoста	Јуни 2026 година
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Развиваме и градиме млади таленти - работилници
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар – Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Овој проект ќе се релизира со деца од градинки и основни училишта од Град Скопје. Уште од најраната возраст кај денешните деца забележуваме дека се исклучително напредни и покажуваат вештини кои знаат да не воодушеват. Но, тоа не треба да го оставиме така, во процесот на нивниот раст и развој, туку потребно е да овозможиме и поттикнеме правилно да се развиваат. Преку правилно развивање на вештините се доаѓа до зголемување на самодовербата и пронаоѓање на себе си и својот талент, а тоа е од исклучително значење како за децата така и за општеството. Сето ова е осмислено да се постигне преку предавања и работилници, добро осмислени активности, кооперативни игри каде целта е да се развијат одредени вештини, а преку нив да се откријат и развијат нивните таленти. Особено е важно кај децата да се поттикне истрајноста во реализирање на замисленото и преку зголемување на самодовербата тие да станат свесни за талентот што го поседуваат. Оваа година фокусот е ставен на откривање и развивање таленти од областа на македонското народно творештво.
Конкретни цели на активнoста	✓ Децата да станат свесни за себе и другите ✓ Да откријат дека секој има свој талент ✓ Да се насочат како да го градат својот талент ✓ Да се промовираат и афирмираат нивните таленти преку јавни настапи, изложби, концерти...

Очекувани резултати од активноста	✓ Свесни се за себе и другите ✓ Сфатено и откриено дека секој има свој талент ✓ Изграден свој талент ✓ Промовирани и афирмирани нивните таленти преку јавни настапи, изложби, концерти...
Времетраење и место на реализација на активноста	Работилниците се оджуваат еднаш неделно во основните училишта и градинките и еднаш неделно во ДКЦ - Карпош од февруари до март.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

ВНАТРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Новогодишен Јавен час
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар – „Карпош“ Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	По повод успешно завршување на првото полугодие од учебната година, Детскиот културен центар – Карпош организира јавен час на кој членовите од нашите секции ќе и се престават на публиката. Јавниот час се организира традиционално секоја година со цел да се прикаже сработеното и трудот на нашите млади членови од секциите. Во двочасовната изведба публиката и родителите ќе уживаат во богатиот репертоар на драмска секција, сценски движења, балет, фолклор, класична гитара, кларинет, ликовна изложба
Конкретни цели на активностa	✓ Да се презентира работата на секциите; ✓ Да се поттикнува учество во секциите; ✓ Да се претстави на пошироката јавност;
Очекувани резултати од активностa	✓ Презентирана работата на секциите; ✓ Поттикнато учество во секциите; ✓ Претставено на пошироката јавност
Времетраење и место на реализација на активностa	Активноста се реализира во месец декември 2026 година
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	„Априлијада“
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	На Скопје му е потребна забава, смеа, шега, игра, песна, на децата и возрасните во Скопје им е потребна „АПРИЛИЈАДА“. 1 Април е ден на шегата и смеата, а Априлијада е манифестација од сценски забавен карактер која им овозможува забава на сите граѓани од Скопје. ЈУ. Детски културен центар-Карпош успешно ја организира и реализира оваа манифестација веќе 10 години и е наменета за сите деца, млади и граѓани на градот Скопје. Манифестацијата се реализира на Плоштад Македонија и за неа може да се каже дека е една од најубавите, највеселите и најпосетуваните манифестации. На плоштадот се планираат активности за игра и дружење. Предвидено е дефиле со костимирани деца од градинките и основните училишта, кои ќе се претстават и прошетаат на предходно украсената бина со балони, цвеќе, но и други реквизити кои ќе ја направат бината весела, разиграна, шарена, како што доликува за овој весел ден. Априлијада исто така и забава со маски, фолклор, балет и детски песни на која би настапиле членовите на секциите при ДКЦ „Карпош“, Златно славејче итн. Покрај песните и игрите ќе ни се придружат клонови, жонглери и пантомимичар. (Манифестацијата трпи промени во програмата)
Конкретни цели на активнoста	✓ Забава за сите граѓани од Скопје
Очекувани резултати од активнoста	✓ Забава, насмевки и радост
Времетраење и место на реализација на активнoста	Априлијадата се одржува на 1 Април на Плоштад Македонија од 10:00 до 14:00 часот
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	„Оро без граници“
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Интернационалниот детски фолклорен фестивал „Оро без граници“ претставува симбол на сплотеност и ширење на пријателство меѓу децата од различни држави од светот. Се реализира на отворено Плоштад Македонија со деца до 17 години од земјата и странство. Се претставуваат различни култури и традиции и се запознаваат знаменитостите на Град Скопје за четиридневното траење на фестивалот.
Конкретни цели на активнoста	✓ Да се афирмира македонското народно творештво како и македонската фолклорна традиција и култура ✓ Да се запознаат со одделни специфики на македонското народно творештво ✓ Да се претстави на пошироката јавност особено кај децата од други држави; ✓ Да се запознаат со фолклорното творештво од други држави и култури и правење паралела со нашето; ✓ Да се негуваат основните фолклорни чекори и спецификата на македонските ритмови, како и на ритмовите на странските фолклорни ансамбли ✓ Да се едуцира младата популација за вреднување на сопствените културни вредности од областа на фолклорното творештво во споредба со странските фолклорни ансамбли; ✓ Да се шири пријателство меѓу децата
Очекувани резултати од активнoста	✓ Афирмирано македонското народно творештво како и македонската фолклорна традиција и култура ✓ Запознати со одделни специфики на македонското народно творештво ✓ Претставено на пошироката јавност особено кај децата од други држави; ✓ Запознатисо фолклорното творештво од други држави и култури и правење паралела

	со нашето; ✓ Негувани основните фолклорни чекори и спецификата на македонските ритмови, како и на ритмовите на странските фолклорни ансамбли ✓ Едуцирана младата популација за вреднување на сопствените културни вредности од областа на фолклорното творештво во споредба со странските фолклорни ансамбли; ✓ Раширенопријателство меѓу децата
Времетраење и место на реализација на активноста	Детскиот фолклорен фестивал се оджува во месец септември и трае четири дена.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Работилници за креативно менторство
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Проект наменет за основните и средните училишта на Град Скопје и има за цел да ја сублимира креативноста и креативните потенцијали како основа за понатамошен раст и развој на ученикот. Креативноста претставува нераскинлив дел на човекот и со нејзино отсуство не е возможно да се постигне иновативност. Сведоци сме на постојаните потреби на формално и неформално образование и токму затоа нашата цел е да го насочиме вниманието кон овој креативен сегмент и на тој начин да се обидеме да делуваме на квалитетот на образовниот процес. Во сферата на креативните индустрии, теоретски имаме многу висок процент на образовани луѓе, но исто така и низок процент на практично оспособени ученици – млади луѓе. Овој проект ќе се развива во правец на интеграција на учениците во основните и средните училишта со

	експерти – ментори и низ серија предавања, работилници и посета на културни настани и проекти да постигнат повисоко ниво на креативност и инвентивност, а сето тоа преточено во завршен производ од областа на креативните индустрии. Преку овој проект учениците ќе имаат можност директно да се вклучат во општествените процеси, преку нивна директна ангажираност во полето на културата. Проектот Креативно менторство се состои од низа предавања и работилници на претходно утврдени теми (дизајн маркетинг, моден дизајн, работи од обласата на визуелните уметности, работа од областа на информатичките технологии...) Целта на секоја работилница е да финализира со готов производ, а понатаму следи промоција, презентација, поврзување со можни стопански субјекти. На овој начин учениците ќе имаат можност да се вклучат во целокупниот процес на креирање и создавање т.е од идеја до реализација на идејното решение – производ.
Конкретни цели на активноста	✓ Да се запознаат со дизајн маркетинг, моден дизајн, културно наследство, работи од областа на визуелните уметности, работа од областа на информатичките технологии ✓ Да умеат да направат промоција на готов производ ✓ Да се едуцира младата популација за вреднување на сопствените културни вредности
Очекувани резултати од активноста	✓ Запознати со дизајн маркетинг, моден дизајн, културно наследство, работи од обласата на визуелните уметности, работа од областа на информатичките технологии ✓ Промовиран готов производ ✓ Едуцирана млада популација за вреднување на сопствените културни вредности
Времетраење и место на реализација на активноста	Од март – до мај 2026 година
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Фестивал и натпревар- Инструменти на моите предци
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Фестивал и натпревар инструментите на моите предци претставува симбол на сплотеност и ширење на пријателство меѓу децата од различни држави од светот. Се реализира со деца до 18 години од земјата и странство. Се претставуваат различни културни и традиционални мелодии и ритмови и се запознаваат со знаменитостите на Град Скопје додека трае фестивалот.
Конкретни цели на активнoста	✓ Да се афирмира македонско народно творештво како и македонска традиција и култура ✓ Да се запознаат со одделени специфики на македонско народно творештво ✓ Да се претстави на поширока јавност особено кај децата од други држави ✓ Да се запознаат со традиционални инструменти и мелодии од други држави и култури и правење паралела со нашата ✓ Да се негуваат основите на традиционалните инструменти и специфики на македонските ритмови, како и ритмовите на странските фолклорни ансамбли ✓ Да се едуцира младата популација за вреднување на сопствените културни вредности ✓ Да се шири пријателство меѓу децата
Очекувани резултати од активнoста	✓ Афирмирано македонско народно творештво, традиција и култура ✓ Запознати со одделни специфики на македонско народно творештво ✓ Претставено на поширока јавност особено кај децата од други држави ✓ Запознати со традиционалните инструменти од други држави, правење паралела со нашите ✓ Негувани основни чекори на традиционалните

	инструменти, специфика на македонските ритмови и мелодии како и на странските фолклорни ансамбли ✓ Раширено пријателство меѓу децата
Времетраење и место на реализација на активността	Фестивалот Инструменти на моите предци се одржува во месец април 2026
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активността	Меѓународен фестивал и натпревар за класична гитара „ТРЕМОЛО“
Име и адреса на носителот на активността:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активността	Фестивалот е меѓународна манифестација која ги обединува љубителите на класичната гитара, учениците, педагозите и воопшто пошироката јавност преку концерти на реномирани странски и домашни гитаристи.
Конкретни цели на активността	✓ Да се запознаат и да се прикажат уметнички вредности на музичкиот инструмент гитара, ✓ Да се запознаат уметнички дела и врвни интерпретатори на овој инструмент. ✓ Да се стимулираат што повеќе учесници во натпреварувачки дел
Очекувани резултати од активността	✓ Запознати со музички инструмент гитара и прикажани уметнички вредности ✓ Запознати уметнички дела на врвни интерпретатори ✓ Стимулирани учесници во натпреварувачки дел
Времетраење и место на реализација на активността	Фестивалот се одржува три дена и тоа кон крајот на мај во тековната година, во зависност од ангажираноста на гостите кои треба да концертираат и да бидат во жири за натпреварите или во договор со сите учесници.

	Натпреварите се реализираат во текот на два дена во просториите на ДКЦ – Карпош, додека концертите се одржуваат во концертна сала по избор.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Фестивал на класичен балет и модерен танц
Име и адреса на носителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активноста	Концепираноста на фестивалската програма во основа ја поддржува разноликоста која се сретнува во воспитно-образовниот процес во танцовите секции. Таа разноликост опфаќа широк спектар како класичен балет така и мноштво од современи стилови. Организацијата и реализацијата на фестивалот придонесува за афирмација на танцовата уметност кај младата популација , запознавање со иновативната содржина во негување (обука) на танцот како уметничко средство на изразност како и оценка на професионалните капацитети и ресурси за развој на танцовата уметност во Македонија. Ова е прв балетски фестивал во нашата држава кој ги опфаќа сите категории (од најмали до возрасни). Непостоењето на ваков фестивал кај нас ја актуелизира потребата за системски пристап кон вреднувањето на балетската уметност во сите возрасни категории. Фестивалот се реализира во две фестивалски вечери каде се прави синтеза на балетската уметност од хоби до професија, односно низ трите фестивалски вечери се претставуваат танцови студија за класичен и модерен танц, учество на средно балетско и факултет за балетска педагогија и професионалниот ансамбл при НОБ.

Конкретни цели на активността	✓ Да се актуелизира потребата за системски пристап кон вреднување на балетската уметност ✓ Да се популаризира балетската уметност ✓ Да се мотивираат да учествуваат на фестивал ✓ Да прикажат интересни изведби пред публика ✓ Да се мотивираат активно да партиципираат во балетската уметност
Очекувани резултати од активността	✓ Актуелизиран системски пристап кон вреднување на балетската уметност ✓ Популаризирана балетската уметност ✓ Мотивирани учесници на фестивал ✓ Прикажани интересни изведби пред публика ✓ Мотивирани и активно партиципираат во балетската уметност
Времетраење и место на реализација на активността	Фестивал на класичен балет и модерен танц се одржува во јуни на сцена во некој од театрите. Фестивалот трае два дена.
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активността	Фестивал на детска креативност - Трамболини
Име и адреса на носителот на активността:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активността	Креативноста е клучна компонента на здравјето и среќата и една од основните вештини која треба да ја развиваме кај децата. Таа не е ограничена единствено на уметничките и музичките изрази, туку е и од суштинско значење и за природните науки, социјалната и емоционалната интелигенција. Креативните луѓе се пофлексибилни, подобро се справуваат и ги решаваат проблемите, што пак од друга страна ги чини посposобни да се прилагодуваат на технолошкиот развој и промени. Растењето покрај конзумеристичкиот маркетинг, сè

	почестите агресивни содржини и зголемената хиперактивност, визуелното и духовното загадување, бара нови точки на стабилност и инспирација и квалитетен водич до добри содржини и идеи. Затоа овој интернационален фестивал на креативноста ќе се издвои од многубројните детски манифестации и приредби со поинаков концепт и содржина. Она по што ќе биде единствен е фактот дека ќе има исклучиво квалитетни детски содржини, интересна програма, каде децата ќе можат да поминат квалитетно време, благодарение на богатите забавно едукативни и културни содржини во тек на еден месец по завршувањето на учебната година. Разните активности би се случувале на повеќе локации во градот, каде децата ќе ја развиваат својата креативност во различни области: уметност, музика, драма, филм, литература, природни науки, археологија... Учество ќе земат и еминентни професори - гости од земјата и странство кои ќе бидат и носители во одредени области. За таа цел, партнери ќе ни бидат неколку јавни институции кои програмски и содржински ќе придонесат во реализација на овој фестивал.
Конкретни цели на активностa	✓ Да се развие детската креативност во различни области: уметност, музика, драма, филм, литература, природни науки, археологија...
Очекувани резултати од активностa	✓ Стекнати нови знаења од областа на уметност, музика, драма, филм, литература, природни науки, археологија...
Времетраење и место на реализација на активностa	Мај-Јуни 2026
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Фестивал на детски мјузикли
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	ЈУ. Детски културен центар - Карпош минатата година по втор пат го организираше и реализираше „Фестивалот на детски мјузикли“ кој се одржа во кино Фросина при МКЦ во Скопје. Овој живописен настан претставува живи изведби на омилените приказни, нудејќи возбудлива можност за публиката од сите возрасти да ја доживеат магијата на мјузиклот. Со „Приказната за генијалната Матилда“, изведена на македонски јазик од талантираните членови на Студиото за детски и младински мјузикли Бродвеј Јуниор од Скопје заедно со членовите од драмската, хорската и секцијата за сценски движења при ДКЦ Карпош исо мјузиклот „Кралот Лав“ изведен од многу талантираните ученици од Интернационалното училиште QSI во Скопје. На вториот фестивал се одржаа два мјузикли: „Аладин и духот од волшебната ламба“ на македонски јазик и детскиот мјузикл „Убавицата и зверот“ кој беше изведен на англиски јазик од талантираните ученици од Интернационалното училиште QSI во Скопје. Оваа година подготвивме ново изненадување. Овој фестивал е уникатна можност да се видат на сцена омилените дизниеви филмови, каде раскошните мелодии се збогатени со раскошни костими. Мјузиклот, кој е сплет на сите уметности во едно, е реткост да се види на нашата сцена, особено кога децата настапуваат за деца. Веруваме дека овој фестивал ќе расте од година во година и ќе прерасне во меѓународен настан.
Конкретни цели на активнoста	✓ Да се афирмира пеење, глума и танц во едно ✓ Да се негува вокалната техника кај децата ✓ Да се едуцира младата популација за вреднување на сопствените културни вредности од обласата на детските мјузикли ✓ Можност за избор на идна професија
Очекувани резултати од активнoста	✓ Афирмација на пеење, глума и танц во едно ✓ Негување на вокалната техника кај децата ✓ Едуцирање на младата популација за вреднување на сопствените културни вредности од обласата на детските мјузикли ✓ Можност за избор на идна професија

Времетраење и место на реализација на активноста	Јуни 2026 година
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активноста	Ритамот на чаршијата (звукот на чаршијата)
Име и адреса на посетителот на активноста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул. Илинден. бр.53
Опис на активноста	Убавината со која плени Старата чаршија во Скопје која е заштитен национален симбол е една од причините поради која што е меѓу најпосетуваните локации во Скопје. Самата прошетка низ нејзините калдрмени улици е магија преку која и денес може да се почувствува минатото – духот на градот. Старата скопска чаршија со трговскиот и културно-историски дел е една од најголемите знаменитости на градот. Во 2024 година ДКЦ-Карпош со поддршка од Град Скопје за прв пат го одржа овој настан со кој беа популаризирани старите објекти Куршумли Ан и Чифте Амам. Минатата година беа популаризирани објектите Сули Ан и Музеј на македонската борба. Преку песни, игри, ора и класичната гитара, овие два културно-историски објекти добија уште повеќе сјај и убавина. Оваа година со уште побогати културни настани ќе ги заживееме и другите објекти од културно значење на градот Скопје.
Конкретни цели на активноста	✓ Да се заживее Старата чаршија во Скопје ✓ Со настани од свeрата на културата да се популаризираат културно-историските објекти
Очекувани резултати од активноста	✓ Заживување на Старата чаршија во Скопје ✓ Со настани од свeрата на културата се популаризираат културно-историските објекти
Времетраење и место на реализација на активноста	„Ритамот на чаршијата“ ќе се одржи во месец јуни 2026 година
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	ЗОО Приказни
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	ЈУ. Детски културен центар-Карпош за прв пат има во план да реализира проект со наслов „ЗОО приказни“. Зоо приказни е едукативен книжевен проект каде преку пишаниот збор има за цел да ја подигне свеста кај децата кои преку приказна би ги запознале животните кои се наоѓаат во нашата Зоолошка градина. Преку едукативни приказни, ќе им ги доближиме на децата елементите за грижа за животните кои се раритет во ЗОО градина. Приказните кои ќе бидат напишани за животните кои се жители во Зоолошката градина ќе можат да служат како наставно средство како во предучилишните установи така и во основните училишта на територијата на Град Скопје. Проектот „Зоо приказни“ би содржел 6 изданија со по пет приказни за животните, жители на Зоолошката градина-Скопје каде би се одржала и промоцијата на овој проект. Приказните ќе ги читаат деца кои се членови на секциите на ДКЦ Карпош. Со интересни приказни за животните, за тоа како ги чуваат што јадат, во какви услови живеат, децата и публиката ќе имаат можност да слушнат и да научат од зооногователите.
Конкретни цели на активнoста	✓ Преку пишаниот збор да ја подигне свеста кај децата кои преку приказна би ги запознале животните кои се наоѓаат во нашата Зоолошка градина ✓ Да ја негуваат писменоста кај децата ✓ Да се едуцира младата популација преку едукативни приказни
Очекувани резултати од активнoста	✓ Подигнување на свеста кај децата кои преку приказна би ги запознале животните кои се наоѓаат во нашата Зоолошка градина. ✓ Негување на писменоста кај децата ✓ Едуцирање на младата популација преку едукативни приказни
Времетраење и место на реализација на активнoста	Проектот ќе се реализира во јуни 2026

Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош”- Скопје
------------	--

НАДВОРЕШНА АКТИВНОСТ

Име на активнoста	Локален семинар-КреАрт (ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И КОРИСТЕЊЕ НА АЛАТКИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА УМЕТНИЦИ)
Име и адреса на носителот на активнoста:	ЈУ. Детски културен центар –Карпош, Скопје Бул.Илинден. бр.53
Опис на активнoста	Во рамки на Европски проект CreArt согласно апликацијата предвидено е за 2026 година да се реализира проектна активност Локален семинар на тема „Дигитален маркетинг и користење на алатки за промоција на уметници“. Овој семинар е од големо значење како за Град Скопје, за ЈУ Детски културен центар-Карпош, така и за сите учесници од областа на културата кои користат дигитални алатки за сопствена промоција, кои секоја година се во подем и имаат влијание на целокупната економска слика на нашата држава. Во светот на дигиталниот маркетинг, мерењето на успешноста на кампањите може да помогне да се разберат кои стратегии функционираат најдобро, како да се оптимизираат конкретните кампањи и лесно и брзо да се остварат одредени бизнис цели. Во моментот постојат многу алатки кои маркетинг специјалистите ги користат за да ја измерат успешноста на своите дигитални кампањи, но преку нив може да се добијат премногу податоци или тие можат и да не бидат релевантни за бизнисот. Затоа најважно е при започнувањето на една маркетинг кампања да се постават вистинските мерни единици за на крај да се добие релевантен резултат кој ќе му помогне на одреден бизнис. Дигиталниот маркетинг се дефинира со употребата на бројни дигитални тактики, стратегии, алатки и

	канали за да се поврзат со клиентите каде што поминуваат најголем дел од своето време – онлајн. Постојат илјадници тактики и стратегии кои спаѓаат под капата на Дигиталниот Маркетинг и можат навистина да помогнат за секаков тип на бизнис и стратегија која може да го направи многу поуспешен во иднина. Со овој локален семинар ќе се постигне зајакнување на деловните вештини на креативните професионалци, на теми како што се дигитален маркетинг, стратегии и правни и фискалните аспекти на пазарот на уметност, и креативните и културните индустрии преку учество на локални/национални/меѓународни експерти. Од суштинско значење е да ги зајакнеме нашите уметници и културни работници во деловните вештини што не ги научиле преку формално образование, обезбедување бесплатен пристап до специфични можности за обука. Исто така ќе бидат претставени успешни приказни на уметници кои со помош на дигитален маркетинг и користење на соодветни алатки се промовирале на пошироката јавност.
Конкретни цели на активностa	✓ Да помогне да се разберат кои стратегии функционираат најдобро во светот на дигиталниот маркетинг и мерењето на успешноста на кампањите ✓ Да се оптимизираат конкретните кампањи и лесно и брзо да се остварат одредени бизнис цели ✓ Да ги зајакнеме нашите уметници и културни работници во деловните вештини што не ги научиле преку формално образование и обезбедување бесплатен пристап до специфични можности за обука
Очекувани резултати од активностa	✓ Разбрани кои стратегии функционираат најдобро во светот на дигиталниот маркетинг и мерењето на успешноста на кампањите, ✓ Оптимизирани конкретните кампањи и лесно и брзо да се остварат одредени бизнис цели ✓ Зајакнати нашите уметници и културни работници во деловните вештини што не ги научиле преку формално образование и обезбедување бесплатен пристап до специфични можности за обука

Времетраење и место на реализација на активноста	Проектот ќе се реализира најдоцна до месец октомври 2026
Реализатор	Ј.У. Детски Културен Центар „Карпош“ - Скопје

ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА КАКО ЈАВНА ПОТРЕБА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Со годишната програма за работа на институцијата ќе се постигне:

- Афирмација на Градот Скопје
- Откривање на талентирани деца и нивно насочување во сферата на културата;
- Чување и негување на фолклорното творештво и традиција, претставување на неговото културно историско наследство и секојдневниот живот;
- Развивање и градење на младите таленти преку изучување на изворни и класични инструменти, детско хорско пеење, ликовна уметност...;
- Воспоставување соработка со градинките, основните училишта и средни училишта на Град Скопје;
- Одбележување значајни датуми и настани;
- Запознавање на културата и традициите од други држави;
- Подигање на свеста за значајноста на културата во едно општество;
- Негување и поттикнување другарство и пријателство меѓу младите од сите националности, религии и култури, размена на културни и едукативни искуства;
- ДКЦ Карпош со сите свои проекти и манифестации го промовира македонското културно наследство и воопшто културата, со цел збогатување на културната програма за Скопје - Европска престолнина на културата 2028.

Како корисници, во прв ред се децата кои доаѓаат на активности од целиот Град Скопје, а со севкупната програма се очекува да се опфатат најмалку околу 1500 до 2000 директни корисници, додека индиректни корисници се очекува да бидат над 5000. Со тоа се потврдува и егзистирањето на институцијата со сите свои активности.

Скопје, јануари 2026 година

Потпис на одговорен и печат

[Handwritten signature]

